

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

весник на општина аеродром



ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
ОПШТИНА АЕРОДРОМ СКОПЈЕ



**ПУШТЕНО ВО УПОТРЕБА
НОВОТО УЧИЛИШТЕ
„АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“**
СТР. 4 - 5

ЗА 100 ДЕНА ПОЧНАТИ 50 ПРОЕКТИ
СТР. 8 - 9

**МЗТ ВО БОРБА НА ЧЕТИРИ
ФРОНТА ОВАА СЕЗОНА**
СТР. 28 - 29

АЕРОДРОМ

Првиот број на весникот „Аеродром“
излезе во јуни 2006 година

Весникот излегува како двомесечник

Редакција

м-р Маја
МАНЧЕВСКА

м-р Милена
СТЕФАНОВСКА

Ивана ЈОВАНОВИЌ-
АЦКОВСКА

уредува

Одделение
за односи со јавноста
и меѓународна
соработка

техничка
подршка

Дарко ДОНЕВСКИ
Ненад СТОЈАНКИЌ

издава
градоначалник

Општина Аеродром
Ивица Коневски

печати

Графички центар
- Скопје

тираж

30.000 примероци

телефон:

2401 516

факс:

2401 546

e-mail:

vesnik@aerodrom.gov.mk

web:

www.aerodrom.gov.mk

адреса:

Венијамин
Мачуковски 6,
1000 Скопје

стр. 3 стрип

стр. 4 - 15 активности

стр. 16 - 17 сид на фотографии

стр. 18 - 19 образование

стр. 20 3Д анимиран филм

стр. 22 - 23 здравје

стр. 24 - 25 деца

стр. 26 - 27 живот

стр. 28 - 29 спорт

стр. 30 писма

стр. 31 хороскоп

Во организација на Општина Аеродром

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КОМПЈУТЕРИ

Пријавувањето за бесплатните курсеви трае до 13.9.2013 година



основни познавања од информатиката и англискиот јазик за жителите на Општина Аеродром, без оглед на нивната возраст.

Рокот за пријавување е до 13.9.2013 година (петок) секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот:

Кандидатите за пријавување треба да понесат фотокопија од лична карта и да остават број на телефон, како и информација за кој курс се заинтересирани кај секретарите на училиштата.

На крајот на курсот кандидатите ќе полагаат, по што ќе добијат и соодветни сертификати.

Општина Аеродром, во соработка со основните училишта на нејзината територија, организира бесплатна обука за

За организирање на проектот за бесплатна обука Општина Аеродром се одлучи со оглед на големиот интерес на граѓаните.

- ОУ „Браќа Миладиновци“ (улица „Владимир Комаров“ број 5, телефон 2460 479)
- ОУ „Блаже Конески“ (улица „Венијамин Мачуковски“ број 4, телефон 2469 746)
- ОУ „Љубен Лапе“ (улица „Васко Карангелевски“ бр. 2, телефон 2450 220)
- ОУ „Горѓија Пулевски“ (булевар „Јане Сандански“ бр. 27 А, телефон 2455 510)
- ОУ „Лазо Ангеловски“ (улица „Видое Смилевски - Бато“, број 95, телефон 2430 324)
- ОУ „Димитар Македонски“ (улица „Ѓуро Малешевац“ бр. 2, телефон 2440 011)
- ОУ „Гоце Делчев“ (улица „Горно Лисиче“ бр. 23, телефон 2438 288)



Стрип: Влатко

Реонски центар „Аеродром“

ПУШТЕНО ВО УПОТРЕБА НОВО „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“



На 2.9.2013 година свечено беше пуштено во употреба новото училиште во Реонски центар „Аеродром“, во кое ќе се остварува деветгодишно основно образование.

Името на новото училиште е „Александар Македонски“, а од оваа учебна 2013/2014 година се овозможи настава за ученици од прво до петто одделение, согласно интересот за запишување на прво-одделенци, како и преминување на ученици од повисоките одделенија од

други училишта. Од наредната учебна година, пак, се очекува да се зголемува бројот на одделенијата со запишување нови ученици.

Училишната зграда се простира на површина од 5.300 квадратни метри со 18 училници, кои ги задоволуваат сите современи стандарди и нормативи за реализирање на воспитно-образовниот процес.

Училишната зграда на новото основно училиште има вкупен капацитет за прифаќање на околу 1.000 ученици.

НОВОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“



„Потребата од изградба на ново основно училиште произлезе со оглед на тоа што во Аеродром, како најмлада општина, живеат околу 80.000 жители, од кои повеќето млади брачни парови со деца. Новото училиште нуди подобри услови за реализирање на воспитно-образовниот процес за сите ученици, кои своето образование го почнале во други училишта подалеку од местото на живеење“, изјави градоначалникот Ивица Коневски.

Со почнување со работа на новото

основно училиште во Реонски Центар, како што додаде градоначалникот Коневски, ќе дојде до забележително растоварување на најголемото основно училиште „Лазо Ангеловски“ во Ново Лисиче, кон кое изминатите години гравитираа учениците од населбата Реонски центар, што претставуваше дополнителен проблем за ова основно училиште во однос на обезбедувањето просторни услови, доволен број наставен кадар и доволно простор за непречено изведување настава.





Во основните училишта

РЕКОНСТРУИРАНИ СПОРТСКИТЕ САЛИ

Министерот за образование и наука, Спиро Ристовски и градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски на 26.8.2013 година свечено ги пуштија во употреба реконструираниите спортски сали во основните училишта во Општината.

„Со оваа крупна инвестиција основните училишта целосно се модернизираа, а учениците добија соодветни услови за спортување на местата каде што го челичат своето здравје“, изјави градоначалникот Коневски.

Тој додаде дека реконструкцијата на училишните објекти минатата година и реконструкцијата на спортските сали во основните училишта оваа година се најдобар доказ дека поголемите инвестиции Општина Аеродром ги вложува токму во образованието каде што се гради нашата иднина.

Во рамки на проектот за реконструкција на спортските сали беа опфатени и соблеку-

валните, како и просториите за реквизити.

Исто така, беа реконструирани покривите на спортските сали во некои училишта, се промени внатрешната столарија, се реновираа санитарните јазли, се поставија заштитни решетки на прозорците и вратите во спортските сали, се заменија подовите и плочките во соблекувалните и ходниците. Се молерисаа сидовите и плафоните, а се реконструираше и водоводната, канализациската и електрична инсталација и се постави инсталација за греење и проветрување на салиите. Средствата од речиси 30 милиони денари се обезбедени од Буџетот на Општина Аеродром.

Министерот Ристовски посочи дека Аеродром е пример за општина која веќе подолго време вложува во образованието, а сега и со инвестицијата во спортските сали, кои се составен дел на училиштата, значително ќе се подобри воспитно образовниот-процес.

ЗА 100 ДЕНА ПОЧНАТИ

За само 100 дена се реализирани или се во тек на реализација една половина од проектите предвидени во четиригодишната програма. Тоа е доказ дека Општина Аеродром забрзано работи на подобрувањето на условите за живеење на граѓаните.

Инаку, според предизборната програма, во која за четири години се предвидени вкупно 102 проекти, со реализација се почнати 50 проценти или 51 проект од ветеното.

Одржување на хигиена

Тротоари и осветлување во Горно и Долно Лисиче

Чествување по повод раѓањето на револуционерот Јане Сандански

КУЛТУРНО ЛЕТО 2013



АЕРОДРОМ СЕ СМЕЕ

Хортику

Реконструкција на градинката „Бамби“

Нови линии за јавно осветлување

Одржување и обнова на пешачки површина

Реконструкција на „Изворче“ санитарни јазли

Реконструкција на детска улица „Тоше Проески“

Одржавање и изградња на спортски центар „Јане Сандански“


50 ПРОЕКТИ




100 ДЕНА ОТЧЕТ



Културно и партерно уредување на
парк „Бановина“




Конструкција на локален
село Горно-Долно Лисиче



Поставување на
урбана опрема



Одржување и изградба
на чешми



Бесплатни прегледи




Тековно одржување на паркови



Велигденски средби



Реконструкција на
спортски игралишта



Изградба на
паркинг - простор



Реконструкција на
училишни спортски сали

НОВА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“



На 16.8.2013 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски заедно со министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиески и претседателот на Советот на Општина Аеродром, Виктор Камилевски, ја најави изградбата на комплетната инфраструктура во населбата Реонски центар „Аеродром“.

„Со овој проект не само што ќе се по-

врзат сите објекти во населбата, туку ќе се обезбеди и уште еден излез на булеварот „Видое Смилевски - Бато“, со што ќе се рас-товари постојниот сообраќај“, изјави градоначалникот Коневски.

Тој додаде дека проектот опфаќа изградба на нови сервисни улици со тротоари во вкупна должина од околу еден и пол километар, кои ќе бидат целосно осветлени.

Исто така, во рамките на проектот ќе бидат изградени и околу 1.000 паркинг-места. Потребата од изградба на комплетно нова инфраструктура е неопходна поради сè поголемиот број нови станбени објекти во овој дел од Општината.

Изградбата на инфраструктурата во Реонски центар Аеродром чини 70 милиони денари обезбедени од Буџетот на Општина Аеродром. Реализацијата на проектот се очекува да заврши на почетокот на идната година. Министерот Јанакиески, изјави дека со овој проект на жителите на Реонски центар „Аеродром“ ќе им се подобрат условите за живот.

ЌЕ СЕ ПРОШИРУВА БУЛЕВАРОТ „ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“

Булеварот „Трета македонска бригада“, кој е долг 2 километри, ќе се прошири со четири ленти, средишно зеленило како и ново осветлување. Проширувањето на оваа фреквентна сообраќајница се очекува да го намали сообраќајниот метеж и да ги опслужи жителите на новите станбени објекти што се изградија во овој реон, меѓу кои се и 40-катните облакодери.

Градот Скопје, под чија надлежност се булеварите, го почна процесот за проширување на „Трета македонска бригада“ преку распишување на тендер за реализација на првата фаза од проектот.

Значајната сообраќајна врска, која населбата Лисиче ја поврзува со центарот на Скопје, во блиска иднина ќе прерасне во булевар со четири коловозни ленти и со средишно зеленило со вкупна должина од 2 100 метри.

Со распишаниот оглас во првата фаза,

како што известуваат од Град Скопје, се предвидува да се прошират околу 1 200 метри, за што се обезбедени финансиски средства во овојгодишниот Буџет на Градот.

Покрај неопходните средства за градежните активности, со проектот планирано е да се обесштетат и сопствениците на околното земјиште на кое минува трасата на идниот булевар. Токму десетината поединечни станбени куќи кои се стационирани на неколку места долж улицата на самите нејзини рабови, во минатото претставуваат главна пречка да се изведе проширувањето на улицата „Трета македонска бригада“.

Освен проширувањето на постојната улица со две дополнителни ленти, со градежниот зафат планирано е да се постави ново улично осветлување по должина на целата траса, фекална и атмосферска канализација, како и коридори за топловод, гасификација и оптичка врска.

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА УЛИЦАТА „АНГЕЛ ДИМОВСКИ“



бата Стар Аеродром добија нова улица, додавајќи дека Општината ќе продолжи да ги следи потребите на граѓаните и ќе реализира проекти, со кои ќе се подобри функционалноста на општината и ќе се олесни животот на граѓаните.

Станува збор за целосна реконструкција на улицата „Ангел Димовски“ која се наоѓаше во многу лоша состојба, во должина од 300 метри. Вкупната широчина на коловозот заедно со тротоарите изнесува околу 9 метри, поточно ширината на асфалтниот коловоз изнесува околу 5 метри, додека тротоарите кои се изградени од бетонски плочки, се со ширина од по 2 метри.

Исто така, на улицата се изградија 12 нови сливници за подобро одводнување на атмосферската вода и се поврзаа со атмосферската канализација.

За реконструкцијата на оваа улица Општина Аеродром издвои 8 милиони денари од својот Буџет.

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски изјави дека овој проект Општина Аеродром го реализираше во рекордно време со што се потврдува доброто работење на општината во насока на подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните.

На 24.7.2013 година градоначалниците на Општина Аеродром и на Град Скопје, Ивица Коневски и Коце Трајановски, официјално ја пуштија во употреба реконструираната улица „Ангел Димовски“ во населбата Стар Аеродром, која се наоѓа во близина на поликлиниката „Јане Сандански“.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски изјави дека точно за два месеци колку што беше предвидено, жителите во насел-

СЕ ГРАДАТ ДВЕ НОВИ ПАРКИРАЛИШТА



Ми причинува задоволство што имам можност да го најавам почетокот на изградба на две нови паркира-

лиштата во Општина Аеродром со вкупен капацитет од околу 140 нови паркинг-места“.

Ова го изјави градоначалникот Ивица Коневски на прес-конференцијата што се одржа на 6.8.2013 година покрај булеварот „АСНОМ“.

Тој додаде дека на овој начин Општина Аеродром продолжува да се справува со проблемот со кој се соочуваат жителите од урбаниот дел - недостигот од паркинг-простор.

Новите паркиралишта кои се лоцирани лево и

десно од трафостаницата на ЕВН „Кец Аеродром“, се градат во непосредна близина на паркот „Аеродром“, како и до фудбалското игралиште и ќе бидат целосно осветлени.

Паркиралиштето што се гради до фудбалското игралиште е со вкупна површина од околу 2.000 квадратни метри, со капацитет од околу 100 паркинг-места, од кои три паркинг-места ќе бидат наменети за лица со посебни потреби.

Вториот паркинг што се гради во близина на паркот „Аеродром“ е со вкупна површина од 1.300 квадратни метри и со капацитет од околу 40 паркинг-места, од кои две паркинг-места се наменети за лица со посебни потреби.

Со изградбата на паркиралиштата ќе се овозможи посетителите на паркот „Аеродром“, како и на фудбалските игралишта кои доаѓаат со автомобили, да ги паркираат во непосредна близина, но исто така и за граѓаните кои живеат во најблиските згради. Паркирањето на двете паркиралишта ќе биде бесплатно.

СЕ ГРАДАТ НОВИ ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ



Општина Аеродром гради нови пешачки патеки на неколку локации на урбаната територија. Локациите се одредени во зависност од потребите на граѓаните, како и врз основа на нивните

пристигнати барања со цел да се овозможи полесен приод до нивните домови.

Нови пешачки патеки се градат во населбата Острово на улицата „Владимир Комаров“ 6 и 8 зад ТЦ „Скопјанка“ кај игралиштето и во близина на пешачкиот мост, кој води кон Скопски саем, како и на улица

„Коста Новаковиќ“ 42 во близина на градинката „Изворче“.

Патеките се изработуваат од бекатон плочки. Градежните работи ги изведува фирмата „Урбан Десинг“.

Исто така, нова пешачка патека со ширина од 4 метри се гради и во средишниот дел меѓу новите згради во Горно Лисиче, а градежните активности ги изведува фирмата „МГИ Инвест“.



ПОСТАВЕНИ 8 НОВИ ЧЕШМИ ЗА ПИЕЊЕ ВОДА



Жителите на Општина Аеродром летово добија нови чешми за пиење вода. Чешмите се со нов модерен дизајн и со еколошка карактеристика, бидејќи функционираат со вентил на пуштање.

Поставени се осум нови чешми на не-

колку локации во општината и тоа во населбата Острово кај детското игралиште на улица „Владимир Комаров“ број 13, во близина на ОУ „Љубен Лапе“, во дворот на ОУ „Лазо Ангеловски“, меѓу зградите на булевар АСНОМ 20 и 74, како и во населбата Реонски центар Аеродром.

Чешмите се поставени на барање на граѓаните, односно на локации каде што стручните служби утврдиле дека има потреба од поставување нови чешми за вода.

Инаку, во Општина Аеродром се поставени вкупно околу 70 чешми за пиење вода кои ги одржува ЈП „Водовод и канализација“.

Граѓаните имаат можност да пријават евентуални дефекти на постојните чешми во пунктовите на ЈП „Водовод и канализација“ на телефоните 2443 129 и 2469 844.

ПУШТЕНИ ВО УПОТРЕБА НОВИТЕ ТРОТОАРИ ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ



Градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски на 21.7.2013 година официјално ги пуштија тротоарите на 10 улици во Горно Лисиче.

Градоначалникот Коневски изјави дека за само три месеци 10 улици во Горно Лисиче добија нови тротоари и осветлување, додавајќи дека со изградбата на новите тротоари, кои ќе бидат целосно осветлени ќе им се овозможи на граѓаните да се движат побезбедно.

Станува збор за улиците „Тодор Чангов“, „Горѓи Капчев“, „Благоја Мучето“, „Василие Гуровиќ“, „Божин Николов“, „Горноврановска“, „Лисец“, главната улица што се протега од „Февруарски Поход“ па сè до Усјанскиот канал, како и Улица 1 во Долно Лисиче.

Вкупната површина на новите тротоари во Горно и Долно Лисиче изнесува околу 14 илјади квадратни метри, а должината околу 9 километри. За оваа инвестиција Општина Аеродром издвои околу 14 милиони денари од својот Буџет.



Илинденски марш 2013

КОЊАНИЦИТЕ ОД ОПШТИНА „ИЗМАРШИРАА“ ДО МЕЧКИ



Од Општината коњаниците придружувани од фаланга составена од дваесетина членови, игроорци од КУД „Никола Јонков Вапцаров“, со звуците на зурлите и тапаните се упатија кон црквата „Свети Петар и Павле“

во Горно Лисиче, минувајќи низ главните булеварии на општината отпоздравувани од голем број граѓани, кои спонтано застануваа да ги испратат коњаниците или да им се придружат во колоната.



АЕРОДРОМ И КАМЕН

Триесетина коњаници од Горно Лисиче на 27.7.2013 година од дворот на Општина Аеродром тргнаа кон славното Крушево, каде што се приклучија на прославата на најголемиот македонски национален празник – Илинден.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, изјави дека Општината ја помага оваа манифестација веќе неколку години и ќе продолжи и натаму да ја негува традицијата, бидејќи илинденскиот марш е најголемата и најзначајната културна манифестација во Аеродром.

Тој на коњаниците им го предаде општинското знаме, додавајќи дека оваа година е особено голема честа што коњаницата ја предводи еден од најголемите македонски херои во поновата историја, Јохан Тарчуловски.

Со тоа официјално стартуваше 35-от традиционален Илинденски марш што го организира Здружението на граѓани од Горно Лисиче „Илинденски марш 1978“.

Пред свеченото испраќање на храбрите коњаници од Горно Лисиче, кои беа на возраст од 15 до 60 години, во црквата „Св. Петар и Павле“ се одржа свечена литургија, на која високи свештеници од Македонската православна црква им дадоа благослов на патот кон Крушево.

Пред испраќањето на илинден-



ците се организираше свечена музичка програма каде настапија познати македонски естрадни уметници.

Меѓу оние што дојдоа да ги испратат коњаниците беа претседателот на република Македонија, Ѓорѓе Иванов, градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, како и други високи претставници на политичката елита во државата, пратеници, советници и други претставници на локалната самоуправа. На манифестацијата годинава се приклучија и коњаници од Свети Николе, Гостивар и Галичник.

СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

Драги читатели,

Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство!

Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот: vesnik@aerodrom.gov.mk



полжав
(Елизабета Бошевска)



модра слива со срце
(Ксенија Тодорова)

цвеќиња
(Тоше Петрушевски)



домашно море
(Бојан Џуровски)

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

Покрај фотографијата, треба да се наведе насловот, локацијата и името на авторот.



*волшебни мугри крај св. илија
(Билјана Младеновска)*



*фемили аеродром
(Александар Маринковски)*

*разладување на плус 40
(Игор Пејиќ)*



Основните училишта од Горно Лисиче и од Крушево потпишаа Меморандум за соработка

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ СЕ ЗБРАТИМИ СО „НИКОЛА КАРЕВ“



Основните училишта „Гоце Делчев“ од Горно Лисиче, Општина Аеродром и „Никола Карев“ од Крушево неодамна потпишаа меморандум за соработка за учебната 2013/2014 година.

Се очекува преку меѓусебната соработка на училиштата кај учениците да се отвори нов прозорец кон светот, да се влијае позитивно на нивното однесување, како и да се поттикнат за ширење на познанства со ученици од други градови и земји.

Главна цел на соработката меѓу двете училишта е учениците да се запознаат со кул-

турно – историските знаменитости во рамките на местата во кои живеат, заедничка реализација на проекти, заеднички манифестации, приредби, училишни часови, посети, интернет комуникации, хуманитарни акции, летни кампови итн.

Следниот чекор во рамки на меморандумот за соработка е размена на еко-проекти за кои е добиено зелено знаме, така што координаторите за еколошката програма на двете училишта ќе споделуваат искуства за проектите за кои веќе имаат добиено зеленото знаме.

СЕРТИФИКАТИ ЗА 10 НОВИ ПРОИЗВЕДУВАЧИ НА СУШЕНИ ПРОИЗВОДИ



На 26.8.2013 година во средното училиште „Марија Кири-Склодовска“ под покровителство на Општина Аеродром свечено им беа доделени сертификати на 10 произведувачи на сушени производи, кои изминатите 4 месеци следеа обука во специјализирана работилница за сушење овошје, зеленчук и билки.

Кандидатите ја следеа обуката 2 месеци во училиштето во специјализираната работилница и 2 месеци беа на практична работа во компании, кои се занимаваат со истата дејност.

ГОЛЕМА ПОСЕТЕНОСТ НА ОБУКИТЕ ВО ЛЕТНАТА ШКОЛА

Летово се одржа Летна школа што ја организира Општина Аеродром во соработка со врвни консултанти и предавачи од невладиниот сектор.

Обуката на тема „Медијација – Вонсудско решавање на конфликти“ заврши успешно, а сертификат за присуството и активно учество на дводневниот семинар добија 40 учесници.

Семинарот го водеше Илија Манасиев, медијатор и меѓународно сертифициран самостоен обучувач за медијација.

За време на обуката учесниците имаа можност да се запознаат со основите и текот на постапката за медијација воопшто и во Република Македонија. Вториот дел од обуката беше посветен на практични вештини, така што присутните учествуваа во симулирани постапки за медијација и на тој начин го проверуваа стекнатото знаење.

Преку запознавање со медијацијата како законска, ефикасна, брза и поевтина постапка од судската постапка, учесниците очекуваат дека ќе се придонесе кон растоварување на судовите од многубројните предмети што се во судска постапка.

Покрај оваа обука, граѓаните имаа можност да следат и други обуки од различни области, како што е иновација и креирање идеи,



како се прави бизнис, Закон за работни односи, стопански субјекти - деловни субјекти закон за трговски друштва, емоционална интелигенција, заеднички настап на населението за еколошка заштита, екологизирање на компании, организација и водење на состаноци, лидерски способности низ комуникацискиот процес, психологија на успехот, интелектуална сопственост, социјални медиуми како поддршка на бизнисот и комуникациски менаџмент, како и Customer service - грижа за корисници.

И за другите обуки кои беа, исто така, доста посетени од учесници што покажаа одлични резултати, беа обезбедени соодветни сертификати.



3Д анимиран филм: УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ЧУДОВИШТА (MUNSTER UNIVERSITY)

ОД НАЈГОЛЕМИ НЕПРИЈАТЕЛИ ДО НАЈДОБРИ ДРУГАРИ!

Уште една неверојатна приказна од Пиксар, за неверојатното пријателство меѓу Сали, Мајк и Бу. Овој филм ни ги враќа саканите ликови на добро познатите чудовишта, како и нивните почетоци.

Овој пат, „чудовиштата“ ги гледаме во секојдневните смешни студентски ситуации, така што добиваме еден поинтересен пристап кон животниот стил на колежите каде што нормално се среќаваат „малтретирачи“, „бубалици“, „убавици“, „отфрленици“, „гоници“ и многу други ликови.

„Универзитетот за чудовишта“, кој хронолошки му претходи на првиот дел на филмот „Чудовишта“, почнува со младиот Мајк Вазовски уште додека е во основно училиште. По една екскурзија во „Чудовишта“, тој добива желба да стане уште пострашен. Години подоцна, пристигнува на Универзитетот за чудовишта каде што дознава дека има уште многу да се труди за да стане страшен, меѓутоа, болната вистина што претставува негов главен проблем е што тој, всушност, воопшто не е страшен.

Мајк се спријателува со својот цимер, младиот Рендал, кој во моментот е еден обичен и небитен губитник, што пак, подоцна ќе влијае тој да биде заведен од темната страна на злото.

По пристигнувањето во колеџот уште

„Чудовиштата“ ги гледаме во секојдневни смешни студентски ситуации, така што добиваме еден интересен пристап кон животниот стил на колежите каде што нормално се сретнуваат „малтретирачи“, „бубалици“, „убавици“, „отфрленици“, „гоници“...



првата ноќ Мајкси станува непријател со бруцошот Сали, кој е убеден дека благодарение на своето презиме, кое, всушност, значи „семејство на легендарни заплашувачи“, е доволно услов за да го заврши факултетот.

Работите тргнуваат наопаку кога Мајк и Сали случајно уништуваат еден „свет предмет“ што му припаѓа на ѓаволестиот декан Хардскрабл и поради тоа ќе бидат избркани од сите часови за заплашување и нема да дипломираат како „вистински заплашувачи“. Мајк смислува план како да го смени тоа и се обложува со деканот дека ако најде тим кој ќе се натпреварува на игрите на заплашување и ако победи, ќе му биде дозволено да ги следи часовите за заплашување се до крајот. Деканот се согласува со

ваквата идеја, а на Мајк му останува заедно со Сали и другите од тимот губитници да работат заеднички и да успеат да извојуваат победа во игрите. Игрите на заплашување во Универзитетот за чудовишта се состојат од трки каде што треба да избегнуваат газење одредени објекти, крадење од библиотека итн. Накратко, она што најмногу влијае во овој филм е приказната за пријателството, каде преку ликовите на Мајк и Сали, кои од големи непријатели стануваат неразделни пријатели и сродни души за целиот живот.



ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ

Покрај класичните сидни графити како неизбежен декор во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан уште еден пример на тродимензионален графит изработен на тро-тоар. Инвентивно, нема што!



**Ако ти е важно ќе најдеш начин,
ако не - ќе најдеш изговор**

Не го избирај најубавиот на светот.
Избери го тој што ќе го направи
твојот свет најубав.

**Подобро вистината
да ти удри шлаганица,
отколку лагата да те бакне**

ВО ТВОИТЕ МИСЛИ:



ВО РЕАЛНОСТА:

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ
Студентка

Малиот Столе го прашува дедото:

- Дедо сакаш да имаш студентка за жена?
- Ех, кој не би сакал.
- Епа запиши ја баба на факултет!

НОВИ ФЕЈСБУК ПОГОВОРКИ

- Секој статус за три дена.
- Мижи да те тагнам.
- Волкот профил слика менува, ама табиетот не.
- Гладна кокошка, Фармвил сонува.
- Покажи ми листа на пријатели, ќе ти кажам каков си.
- Убав коментар, железен профил отвора.
- Петко уште нероден, има Сид.
- Види му го профилот, суди му за умот.
- Зад добар фото албум, прав се крева.
- Што на ум, тоа на статус.
- Двајца се караат, третиот ги чита.
- Пријателот во фејсбук се познава.
- Ѓаволот, ниту шернува, ниту лајкнува...

Иако летото е при крај спортувањето треба да продолжи

**НЕ БИДЕТЕ „СЕЗОНСКИ СПОРТ
ВЕЖБАЈТЕ КОНТИНУИРА**

**Задржете го спортскиот дух
и по летните одмори**



A man in a red t-shirt and black shorts is running on a paved path. He is wearing white socks and green and black sneakers. The path is under a bridge with a blue corrugated metal roof. In the background, there is a body of water and some buildings on a hill.

СТИСТИ“,
НО!

Сонце, плажа, одмор, уживање...позитивните работи што ги нуди летото. Овој период најчесто означува и почеток на спортските активности кај повеќето од нас. Сепак желбата за подобар изглед е најизразена во текот на летните денови, кога треба да го покажеме своето тело на плажа или на базен.

Кејот покрај Вардар е преплавен со граѓани кои во желбата да изгледаат што побаво, спортуваат на најразличен начин. Некои трчаат, други возат велосипед или ролерки, или пак едноставно пешачат, а има и такви кои зимските фитнес центри ги заменуваат со катчињата за вежбање што се изградени на самиот Кеј.

Таква е најчесто сликата во периодот пред летните одмори. Меѓутоа, таа е многу поинаква кон крајот на летото, кога бројот на граѓани што се

рекреираат на Кејот е речиси преполовен.

Тука е, всушност, главниот предизвик кај онаа половина т.н. „сезонски спортисти“ што престанува со спортските активности веднаш по доаѓањето од одмор. Се разбира, ова не се однесува на оние кои што се активни во текот на целата година, дали на Кејот на Вардар или пак ги користат поволностите што ги нудат зимските фитнес-центри.

Самата нередовност во вежбањето го враќа телото на онаа почетна состојба (најчесто и полоша) што била пред да почнеме со вежбање. Редовното вежбање е добро поради тоа што го подобрува имунолошкиот систем, самиот организам си создава навика и континуитет за вежбање, а воедно не го изложуваме на нагли промени во предлетните денови.

Дали Вашето дете е едно од оние кои баш и не блескаат

СОЗДАДЕТЕ ОХРАБРУ

Дали мислите дека Вашето дете може подобро? Или, пак, мислите дека минува толку многу време на домашните задачи, што не му останува за спортски активности или за дружење? Еве неколку чекори што ќе Ви помогнат значително да го подобрите резултатот на Вашето дете!

Дефинирајте го проблемот!

Прв и веројатно најважен чекор е да го дефинирате проблемот.

Дали Вашето дете има проблем со преголемиот број домашни задачи и не успева да ги заврши на време?

Во тој случај можеби е најдобро да почне да ги работи задачите што побргу за да има доволно време за сите. Ова е проблем што може да се реши со добра организација.

Целосно различен проблем постои доколку Вашето дете има проблем со разбирањето на материјата, или пак, ако има проблем со концентрацијата.

Во таков случај ќе мора да вложите малку повеќе труд и време за решавање на проблемот, но, навистина најважен чекор е да го пронајдете вистинскиот причинител за проблемот

Истражете ја ситуацијата.

Прва адреса на која можете да се информирате за проблемот со учењето е училиштето.

Учителот на Вашето дете сигурно може да Ви помогне да го решите проблемот. Ако

се заклучи дека ситуацијата е посериозна од она што на почеток се чинело, училиштето ќе Ви помогне да најдете стручно лице за помош.

Советувајте се со други родители!

Прва адреса на која можете да се информирате за проблемот со учењето е училиштето.

Учителот на Вашето дете сигурно може да Ви помогне да го решите проблемот. Ако се заклучи дека ситуацијата е посериозна од она што на почеток се чинело, училиштето ќе Ви помогне да најдете стручно лице за помош.

Вашето дете можеби не минува повеќе време работејќи ги домашните задачи како другите деца. Можеби сите деца имаат проблем со разбирањето на одредена училишна тема, не само Вашето. Во тој случај проблем е учителот. Истражете ја добро ситуацијата и откако ќе ја видите целосната слика, одлучете се за соодветен чекор.

Создадете охрабрувачко опкружување!

Понекогаш она што изгледа како неважен детал може да придонесе за успех во учењето на Вашето дете. Најповолното опкружување за учење ќе му помогне на детето подобро да го помине времето меѓу книгите, учебниците и работните тетратки. Освен тоа охрабрувачкото опкружување, позитивно

ќе се одрази и врз резултатот на училиште. Уверете се дека Вашето дете има соодветна маса со добро осветлување, дека нема да му пречи врева или друг член на семејството додека ја работи училишната задача и најважно е да го распоредите времето погодно за домашните задачи заедно со своето дете.

на училиште?

ВАЧКО ОПКРУЖУВАЊЕ!

Одберете најдобро време!

Некои деца не можат да се фокусираат на домашните задачи веднаш по долгиот ден во училиште и поради тоа важно е да му дозволите на своето дете да се опушти и одмори.

Потоа, Вашето дете повторно ќе биде подготвено за нови интелектуални предизвици.

Дали Вашето дете се грижи за нешто?

Грижите понекогаш имаат многу лошо влијание врз неговата способност за учење, што е причина да биде Ваша задача да му обезбедите на своето дете да може да порасне во здраво и спокојно опкружување. Исто

така, е важно да му обезбедите на своето дете да се одмара доволно. Доволно сон во мирно опкружување на душек што му одговара на детето може да има многу добро влијание врз неговата способност за учење.

Оддалечете се!

Искушението да му помагате на своето дете при секој чекор е големо. Знаете дека вишок помош ќе му овозможи на Вашето дете да ги заврши задачите побргу и подобро. Но, обидете се да се контролирате. Со тоа што не му давате на Вашето дете можност да ги заврши задачите самостојно, ризикувате нико-

гаш само да не ги научи. Ова е причина зошто е најдобро да му помогнете на своето дете да ги организира училишните задачи или да му предложите како да заврши определени задачи. Потоа оддалечете се и дозволите му на детето да ја употреби својата фантазија, вештина и способност.

Бидете реални!

Важно е да не го фалите своето дете премногу, бидејќи тоа би му оставило впечаток дека не треба да се труди, но истовремено, немојте да бидете премногу студени, бидејќи ќе ја изгуби мотивацијата.

Нема ништо лошо ниту во честите по-

фалби, но важно е да нагласувате колку сте горди што постигнало добри резултати со сопствен труд.

На овој начин ќе го научите своето дете на вистинските вредности, со кои ќе се користи уште многу, многу години.

БАЗЕНОТ „АЕРОДРОМ“ ЛЕТНО ОСВЕЖУВАЊЕ ВО ГРАДОТ


На 3.7.2013 година официјално се пушти во употреба реконструираниот базен „Аеродром“ во Општина Аеродром.

Базенот кој работи секој ден од 10:00 до 01:00 часот по полноќ, ќе биде отворен и во септември, а билетот за целодневно капење изнесува 200 денари.

Комплексот на базенот е целосно реконструиран. Санирано е коритото на базенот и тоалетите, а изграден е и нов угостителски објект.

Оваа година, покрај капењето, базенот нуди и летни школи за пливање, ватерполо тренинзи, необични спортови во вода, натпревари во одбојка, аквабик и многу други содржини.

Инвестицијата за реконструкција на базенот, која ќе продолжи и во иднина, до сега изнесува 9 милиони денари.



ВОДЕНИ ЛУДОРИИ

Во текот на септември за време на викендите ќе се организираат водени лудории. Деталите ќе бидат објавени на фан страниците на Општина Аеродром и на базенот „Аеродром“.

Исто така, се проширени и капацитетите за опуштање на посетителите, поставени се повеќе места за седење и креирано е детско игралиште за најмладите.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ АПЕЛИРА ДА НЕ СЕ ТРУЈАТ МАЧКИТЕ И КУЧИЊАТА



Неодамна во Општина Аеродром, поточно во населбата Стар Аеродром беше забележано труење на кучиња, а пред сè на мачките скитници, при што стра-

даат и домашните миленици.

Општина Аеродром иако досега, неколку пати упати апел, повторно апелира до несовесните граѓани да не ги трујат кучињата и мачките скитници, бидејќи поставувањето отровни мамки претставува голема опасност за децата, граѓаните и домашните миленици.

Комуналната инспекција на Општина Аеродром постојано е на терен и патролира по зелените површини, како и на локациите каде е забележана ваква појава, меѓутоа многу е тешко да се откријат кои се сторителите на ова дело и да се пријават во полиција.

Инаку, според надлежностите во рамки на Законот за Град Скопје, третирањето на кучињата скитници е под ингеренции на градските служби.

Пријавувањето на кучињата скитници и на други улични животни, како и мрши се врши во службите на ЈП „Комунална хигиена“.

КАМПАЊА НА ОППС „АЕРОДРОМ“ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ



Општинскиот против пожарен сојуз „Аеродром“ во рамки на редовните активности на Противпожарниот сојуз на Град Скопје во текот на летото преку делење летоци и постери спроведе кампања за заштита на шумите од пожари.

Летоците се делеа во парк-шумата Водно, како и на други локации во Општина Аеродром, поточно на кејот на Вардар, во ТЦ „Бисер“, како и по парковите.

Надлежните од ОППС „Аеродром“ апелираат граѓаните да не палат отворен оган во шумите, да не ги палат пасиштата, да внимаваат на догорчињата и отпушоците, да не дозволуваат децата да си играат со запалки и со

оган, како и да имаат на ум дека почетниот пожар може да се изгасне и со една чаша вода. Исто така, се апелира до жителите на Општина Аеродром правилно да ги користат и електричните апарати во своите домови.

Задолжително е граѓаните доколку настанат пожар, навремено да го пријават во Противпожарната служба на телефонот 193, со цел да се избегнат несакани последици и штети.

Граѓаните кои се заинтересирани за совет и соработка со стручните лица на ОППС „Аеродром“ можат да ги контактираат на мејл адресата на Општина Аеродром odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk



МЗТ ВО БОРБА НА ЧЕТИ

По завршувањето на минатогодишната сезона кога „МЗТ Скопје - Аеродром“ со успех дебитираше во Јадранската лига, а веднаш потоа и ја одбрани двојната круна во домашното првенство, раководството на сино-белите пред себе си постави нова цел, а тоа е аплицирањето во натпреварувањето што е второ по ранг во кошаркарска Европа, односно учество во Еврокупот!

За претстојнава сезона е задржан костурот на екипата што го понесе најголемиот товар изминатиот период, а донесени се и четири нови засилувања.

По заминувањето на тренерот Алеш Пипан донесен е екс-стратегот на Црвена ѕвезда, Влада Вукојичиќ.

Целта на МЗТ оваа сезона е достоино да се претстави во Еврокупот, да се отиде едно скалило погоре во пласманот во Јадранската лига, а секако и да се направи хет-трик во домашното првенство. Една од најголемите придобивки оваа година, секако, ќе биде и новиот „дом“ на „МЗТ Скопје - Аеродром“ - спортскиот центар „Јане Сандански“, кој е веќе во изградба и се очекува да биде готов некаде кон крајот на сезоната.

**Тони Зен,
Слаткар
и Панчо**
- заштитни лица
на МЗТ



РИ ФРОНТА ОВАА СЕЗОНА

Под мотото „За МЗТ навиваме со МЗТ победуваме“ под покровителство на Општина Аеродром почна кампања за подигање на свеста кај најмладата популација за значењето на спортот за психофизичкиот развој на децата.

Заштитни лица на кампањата се музичарите Тони Зен, Марко Слаткаристика и Панчо од ДНК.

„Ако се земе предвид дека овие наши музичари се истовремено идоли на младата популација, сигурни сме дека со својот ангажман ќе придонесат за регрутирање на што

е можно поголем број млади талентирани деца, или во најмала рака ќе поттикнат одредена група деца да почнат кошарката да ја користат како средство за рекреација“, изјави директорот на кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје – Аеродром, Видоја Секулоски.

МЗТ има и своја младинска школа, како расадник на талентирани љубители на кошарката, а од 20-ти септември се планира и почеток на училишна лига „МЗТ Скопје – Аеродром“. Крајна цел на кампањата е да се зголеми бројот на деца, кои рекреативно или професионално би се занимавале со спорт.



НАДЛЕЖНО ЗА СЕЧЕЊЕ ДРВЈА Е ЈП „ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО“

Почитувани,

Ви праќам слики според кои ќе можете да утврдите дека сме загрозени од овие дрвја, бидејќи се постари од 50 години и нивната внатрешна содржина е шуплива. Постојано паѓаат, се кршат големите гранки и може да дојде до несакани последици, бидејќи тука паркираме автомобили, децата играат, а и луѓе се движат. Гранката на сликите падна на 13.08.2013 година, но за среќа немаше никакво оштетување. Ве молам за една помош и интервенција во „Паркови и зеленило“. Однапред Ви се заблагодарувам од лично име и од име на граѓаните кои живеат тука. Улицата е 572 поточно спроти бензинската пумпа на „Макпетрол“ во Стар Аеродром.

Тошевски Велимир

Почитувани,

Се обротивме до надлежните служби за от-

странување дрвја во јавното претпријатие „Паркови и зеленило“, чиј телефонски број е 3070-113. За конкретни податоци ќе треба да поднесете и официјално барање, за што е потребно да го пополните формуларот со барање за сечење дрвја што се наоѓа на интернет страницата на Град Скопје, поточно преку линкот: <http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=288>

Со почит,

Општина Аеродром



СО БРЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА ОТСТРАНЕТА ОПАСНАТА РЕКЛАМА

Почитувани,

поставената табла на пескарата „Добар апетит“, која се наоѓа на булеварот „Видое Смилевски – Бато“, меѓу зградите 75 и 69, е скоро целосно откачена. Се држи само на еден штраф и во таква состојба е прашање на време кога целосно ќе се откачи, при што е голема веројатноста да оштети некој од паркираните автомобили, или полошо, да повреди некој кој може оттука да поминува. Заради Ваше запознавање, Ви доставувам и фотографии од таблата. Се надевам дека ова е доволно некој нешто да преземе.

Со почит, Наташа Баштованска


Почитувана г-ѓа Баштованска,
ВО ТЕКОТ НА ДЕНЕШНИОТ ДЕН РЕКЛАМАТА
БЕШЕ ОТСТРАНЕТА.

Поздрав, Општина Аеродром

Почитувани,

Благодарам за известувањето. Позитивно бев изненадена од Вашата брза интервенција.

Со почит, Наташа Баштованска



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Градинки

- Срничка	2450 849
- Буба Мара	2434 530

Основни училишта

- Блаже Конески	2469 746
- Браќа Миладиновци	2460 479
- Ѓорѓија Пулевски	2455 510
- Љубен Лапе	2450 220
- Лазо Ангеловски	2430 324
- Димитар Македонски	2440 011
- Гоце Делчев	2438 288

Средни училишта

- Владо Тасевски	2464 123
- Димитар Влахов	2464 590
- Марија Кири Скловски	2452 189

Библиотеки

- Јане Сандански	520-9192
- Кирил Пејчиновиќ	520-8575
- Рајко Жинзифов	520-7484

Цркви

- Света Тројца	2763 337
- Свети Петар и Павле	2439 722
- Свети Пророк Илија	2460 825

Полиција

	192
- ПС Аеродром	2432 362, 3142 408
- ПС Драчево	2763 330, 2794 111
- ПС Кисела Вода	3223 410, 3142 403

Амбуланти

- Јане Сандански	2463 277
- Лисиче	2440 810
- Пелагонија	2460 478

ЈП „Водовод и канализација“	2443 129
	2469 844

Оџачарски услуги	2440 293
------------------	----------

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа	2400 970
Пријавница	2401 511
Контакт со граѓани	2401 555
Локален економски развој	2401 542
Правна служба	2401 556
Човечки ресурси	2401 531
Урбанизам	2401 529
Урбанистички планови	2401 530
Осветлување	2401 533
Комунално одделение	2401 532
Комунална инспекција	2401 521
Градежна инспекција	2401 521
Инспекција за домување	2401 526
Финансии	2401 513
Буџет	2401 536
Сметководство	2401 535
Даноци, такси и други приходи	2401 537
Јавни набавки	2401 548
Образование и култура	2401 517
Информатика	2401 518
Социјална заштита	2401 518
Архива	2401 525
Совет на Општина Аеродром	2401 512

Итна медицинска помош	194
Пожар и елементарни непогоди	193
Центар за известување и тревожење	195
Пријавување корупција	0800 10 100

Јавно осветлување

- ЕВН	3205 000
- „Магнус“	075/423 499
ЈП „Паркови и зеленило“	2464 272
ЈП „Комунална хигиена“	3216 644
	075/506 090

ХОРОСКОП



2 5 2 4 4 5 5 4 4 3 4 5



5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 2



4 5 5 2 4 3 5 5 3 5 5 4



Vancho Popov | photography